



КАРПОШ

НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
1 - 7 август 2022 Билтен бр. 487



НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛ.ПАРТИЗАНСКА 2

Службите на општина Карпош поставија шест нови столба за улично осветлување со лед светилки во должина од 150 метри на новата улица Партизанска 2.

Новата улица на која се работи треба да ги спои Нерези со ресторанот Каскада каде со што ќе се овозможи полесно движење на жителите од околните згради.



ДОСЕГА 146 КАНДИДАТИ ГИ ИСПОЛНУВААТ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Од пристигнатите барања за субвенционирање на млади лица од Карпош за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола, кои денеска (четврток 04.08.2022) ги разгледуваше Комисијата за доделување на субвенции при локалната самоуправа, утврдено е дека петорица нови кандидати ги исполнуваат критериумите за добивање на финансиска поддршка за оваа намена. Според ажурираните податоци, досега 146 кандидати ги исполнуваат критериумите кои се пропишани во Јавниот повик кој го распиша Општина Карпош.

Во таа насока ја објавуваме листата на новите кандидати за кои денеска (четврток 04.07.2022) беше утврдено дека ги исполнуваат условите за добивање субвенции за млади лица од Карпош, кои ќе можат да посетуваат обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола (Б категорија):

Р.Б **Име и презиме:**

Број на пријава:

1	Ефстатиос Александар	11-5956/1
2	Ина Бегич	11-5974/1
3	Костадин Попов	11-5997/1
4	Ивана Стаменковска	11-6010/1
5	Леонид Спасов	11-6045/1

Оттука, кандидатите кои се наведени во оваа листа, можат да изберат една автошкола (од посочените во Јавниот повик), со што преминуваат во втората фаза од постапката. Во оваа пригода ги информираме граѓаните дека листата на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за добивање на субвенции, ќе биде редовно ажурирана сè додека не се исцрпат средствата за оваа намена.